



Втората македонска олимпијада по природни науки (ПМФ, Скопје, 22.8.2018)

Втор селекционен натпревар за 15 Меѓународна јуниорска олимпијада по природни науки (IJSO 2018)

Габороне, Боцвана 2 - 11 декември 2018 година

ПРОГРАМА

9.10 - 9.40	Пристигнување на натпреварувачите
9.40 - 9.45	Заедничка фотографија пред факултетот
9.45 - 9.55	Сместување на натпреварувачите во просторија (амфитеатар проф. д-р Ордан Печијаре)
9.55 - 10.00	Секој натпреварувач добива тетратка со прикачен коверт и листови со задачи
10.00 - 13.00	Натпревар (180 минути)
13.00 - 14.00*	Прегледување на тестовите
14.00 - 14.30*	Соопштување на првични резултати (само бодови според шифра)
14.30 - 15.00*	Примање на приговори
15.15*	Објавување на листа со конечни резултати, тим за олимпијада и резервен тим.
15.30*	Свечено доделување на сертификати за натпреварувачите и менторите
15.45*	Состанок со учениците од тимот и резервниот тим и родители/ментори.

Забелешка: Интервалите и термините се променливи во зависност од работата на Комисијата.

ДФРМ, СХТМ, МБД



Втората македонска олимпијада по природни науки (ПМФ, Скопје, 22.8.2018)

ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

Пред почеток на натпреварот

- Бидете на местото на одржување на натпреварот, најмалку 30 минути пред почеток на натпреварот.
- На тетратката и на ковертот ја запишувате само вашата шифра и одделение/година (VIII, IX, I).
- Вашата шифра да содржи најмногу 8 знаци (букви и бројки), буквите испишани на кирилично писмо.
- На ливчето што е во ковертот ги запишувате сите податоци, ливчето го враќате во ковертот и истиот го затворате.

На ливчето пишувајте читко со печатни букви. Овие податоци се потребни за Вашите сертификати и сертификатите на менторот/менторите. Ментори се лица (наставници, родители и сл.) кои Ве подготвувале меѓу првиот и вториот селекционен натпревар.

Поднесување на приговор

- Доколку сметате дека треба да поднесете приговор, проучете ги решенијата на задачите кои после 13.00 часот ќе бидат објавени на видно место.
- На ливчето за приговори ги запишувате потребните податоци (шифра, одд./год., задача/задачи за која се приговара и кратко објаснување за причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори.
- Приговори со непотполни информации не се разгледуваат.
- За неосновани приговори не се доделуваат бодови.

Ви посакуваме успех
ДФРМ, СХТМ, МБД